

Општина Центар

Бр. _____ од _____ 2015 год.

Скопје

Барање

За еднократна парична помош

Јас, _____ (име и презиме), со адреса на живеење на ул. _____ бр. _____ и телефон за контакт _____.

Причината¹ поради која барам еднократна парична помош е

Кон ова барање ги приложувам следните документи²:

- Копија од трансакциска сметка
- Копија од лична карта
- _____
- _____
- _____

Дата

Потпис:

_____. _____. 20__ година

¹ Еднократна парична помош можете да барате поради нарушена здравствена состојба (болест) и/или тешка материјална положба.

² Поднесете документи со кои ја докажувате нарушената здравствена состојба или тешката финансиска состојба (на пр. потврда за невработеност од агенција за вработување, потврда од Управа за јавни приходи, медицинска документација или било кој друг документ со кој сметате дека се докажува Вашата состојба).